


KÄRCHER

makes a difference

BR 35/12 C Bp

Македонски

3



**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome



EAC



59785240 01/25



Треба да го прочитате и да го разберете ова оригинално и упатство пред да започнете да работите со машината зачувајте го за понатамошна употреба или за идните корисници.

Содржина

Безбедносни упатства	МК	1
Функција	МК	2
Соодветна употреба	МК	2
Заштита на животната средина . .	МК	2
Гаранција	МК	2
Додатоци и резервни делови . . .	МК	2
Работни елементи	МК	3
Пред пуштање во употреба	МК	4
Работење	МК	4
По употребата	МК	6
Транспорт	МК	6
Складирање	МК	6
Одржување и сервисирање	МК	7
Исфрлање во отпад	МК	8
Дефекти	МК	8
Додатоци	МК	9
Технички податоци	МК	10
ЕУ Декларација за сообразност . .	МК	10
Декларација за сообразност	МК	11

Безбедносни упатства

Пред да го користите уредот првпат, прочитајте ги и разберете ги овие упатства за работа, како и придружната брошура: Безбедносни упатства за уреди за чистење со четка, 5.956-251.0.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете го уредот на површини под наклон. Со машината смеете да работите само кога се затворени садот и сите капаци.

Нивоа на ризик

⚠ ОПАСНОСТ

Посочува на непосредна опасност што ќе доведе до тешки повреди или смрт.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Посочува на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до тешки повреди или и смрт.

⚠ ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Посочува на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до полесни повреди.

ВНИМАНИЕ

Посочува на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до материјална штета.

Информации за батеријата (акумулаторот) и полначот

Овој уред содржи литиум-јонска батерија која подлежи на посебни барања. Неисправните батерии смее да ги демонтира, монтира и проверува исклучиво сервисната служба. Напомените за складирањето и транспортот може да ги добиете од сервисната служба на Kärcher.

⚠ ОПАСНОСТ

- Модификациите и измените на уредот не се дозволени.
- **Не смеете да ја отворате батеријата,**
- **Покрај тоа, може да излезат надразнувачки пари или корозивни течности. Немојте да ја изложувате батеријата на силна сончева светлина, топлина или оган. Постои опасност од експлозија. Немојте да го употребувате полначот во простор каде што постои опасност од експлозија.**
- Осигурете доволно проветрување за време на полнењето
- Полначот не смее да се користи ако е извалкан или влажен
- Во близина на акумулаторот или во просторот за полнење на акумулаторот не смеете да ракувате со отворен пламен, да создавате искри ниту да пушите. Опасност од експлозија.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Пред секоја употреба проверувајте дали има оштетување на уредот и на кабелот за поврзување со електричната мрежа. Немојте да употребувате оштетени уреди, а поправката на оштетените делови преплуштете ја само на стручен персонал.
- Батериите и полначот чувајте ги подалеку од дофат на деца. Немојте да полните оштетени батерии. Оставете сервисната служба на Kärcher да ги замени оштетените батерии.
- Немојте да ги одлагате неисправните батерии заедно со отпадот од домаќинство. Известете ја сервисната служба на Kärcher.
- Спречете контакт со течности што истекуваат од неисправни батерии.

Ако дојдете до случаен контакт со течноста, темелно исплакнете ја. Ако дојде до контакт со очи, дополнително побарајте лекарска помош.

⚠ ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Задолжително придржувајте се до овие упатства за работење. При ракување со акумулаторот, придржувајте се до препораките на законодавецот.
- Главниот напон мора да се совпаѓа со напонот наведен на плочката со технички податоци на уредот.
- Полначот користете го само за полнење на одобрените комплети батерии.
- Батеријата користете ја само на овој уред. Забрането е и опасно е да се користи за други цели.

Безбедносни инсталации

Поголот на четката се исклучува кога ќе го отпуштите безбедносниот прекинувач.

Функција

Правосмукалката со функција за рибане е наменета за влажно чистење рамни подови. Со приспособување на количеството вода, лесно може да се приспособи за разни активности за чистење. Работната широчина од 350 mm и капацитетот од 12 l на резервоарите за чиста и за нечиста вода овозможуваат ефикасно чистење со долготрајна примена. Батеријата може да се полни со помош на вградениот полнач преку приклучок од 230 V.

Соодветна употреба

Овој уред користете го исклучиво во согласност со информациите во ова упатство за работа.

- Уредот е погоден за комерцијална употреба во хотели, училишта, болници, фабрики, продавници, канцеларии и фирми што нудат услуги за изнајмување.
- Уредот смее да се користи исклучиво за чистење тврди површини коишто не се чувствителни на влага
- Уредот користете го само за чистење подови во затворен простор.

- Уредот не е соодветен за чистење на замрзнати површини (на пример во разладни комори).
- На уредот користете само оригинални додатоци и оригинални резервни делови.

Заштита на животната средина



Материјалот од амбалажата може рециклира. Не одлагајте ја амбалажата во обичен отпад, туку организирајте соодветно да се рециклира



Старите уреди содржат вредни материјали што може да се рециклираат. Организирајте соодветно рециклирање на старите. Старите уреди одложете ги во соодветни системи за собирање.

Напомени за материјалите на деловите (REACH)
Ажурирани информации за состојките можете да најдете на:

www.kaercher.de/REACH


Гаранција

Во секоја земја важат гарантните услови објаснети од локалното продажно место. Доколку настанат дефекти на уредот во периодот за време на кој важи гаранцијата, ќе ги поправиме бесплатно, под услов материјалите или производството да бидат причина за дефектите. Ако гаранцијата сè уште важи, стапете во контакт со вашиот дистрибутер (со приложена сметка) или најблискиот овластен сервисен центар. Доставете доказ за купувањето.


Додатоци и резервни делови

Користете само оригинални додатоци и резервни делови за да бидете сигурни дека уредот ќе работи безбедно и непречено. Информации за додатоците и резервните делови може да најдете на www.kaercher.com.

Работни елементи



- | | |
|--|--|
| 1 Капак на резервоарот за чиста вода | 17 Екран за приказ на нивото на чиста вода |
| 2 Мрежичка за собирање влакна | 18 Спојка за празнење на чистата вода |
| 3 Волан | 19 Вдлабнатина за ногата |
| 4 Свездеста рачка за приспособување на висината на воланот | 20 Приказ за наполнетост на батеријата |
| 5 Свездеста рачка за транспортна положба на воланот | 21 Кука за кабел, ротирачка |
| 6 Деблокирање, капак на резервоарот за нечиста вода | 22 Безбедносно копче |
| 7 Капак за резервоарот за нечиста вода | |
| 8 Резервоар за нечиста вода | |
| 9 Рачка за носење на резервоарот за нечиста вода | |
| 10 Ротирачка рачка за контактен притисок на четката | |
| (1=минимум, 4=максимум) | |
| 11 Лента за дистрибуција на вода | |
| 12 Копче за деблокирање на ротирачката четка | |
| 13 Ротирачка четка | |
| 14 Сад за крупна нечистотија | |
| 15 Педал за подигнување на вшмукувачката шипка | |
| 16 Вшмукувачка конзола | |



- 1 Дозирање средство за чистење
- 2 Прекинувач за средство за чистење
- 3 Индикатор за нанесување средство за чистење
- 4 Индикатор за вшмукување
Зелено: Вшмукувачката турбина е вклучена
Портокалово, трепкачко: Вшмукувачката турбина е преоптоварена
- 5 Контролна светилка за погонот на четката
Зелена: четката се врти
Портокалова, трепери: четката е преоптоварена
- 6 Приказ за наполнетост на батеријата
Зелено: батеријата е наполнета
Портокалова: батеријата е речиси празна
Црвена: уредот се исклучува – наполнете ја батеријата
- 7 Контролна светилка за Есо режим
- 8 Прекинувач за Есо режим
- 9 Прекинувач за вклучување/исклучување

Пред пуштање во употреба

Полнење на батеријата

Напомена:

Уредот е опремен со заштита од длабинско празнење, односно, кога ќе се постигне дозволеният минимален капацитет, уредот се исклучува.


Времето на полнење е приближно 3 часа.

Полначот автоматски го исклучува полнењето.

Ако е потребно, уредот може повторно да се користи пред батеријата целосно да се наполни.

- Приклучете го приклучокот за напојување во штекер.

Приказ за наполнетост на батеријата



- 1 Батеријата е наполнета (зелена)
- 2 Батеријата се полни (жолта, трепкачко)
- 3 Дефект (црвена)

Работење

- Отпуштете ја ѕвездестата рачка за транспортната положба.
- Порамнете ја оската на воланот
- Затегнете ја ѕвездестата рачка.

Полнење со средство за чистење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од оштетување. Користете само препорачани средства за чистење. Со други средства за чистење, сами сносите зголемен ризик во поглед на безбедноста при работа, ризик од несреќи и мален век на траење на уредот. Користете само средства за чистење кои не содржат растворувачи, солна и флуороводородна киселина. Придржувајте се до безбедносните упатства наведени на пакувањето на средството за чистење.

Напомена:

Немојте да користите средства за чистење што многу пенат. Следете ги упатствата за дозирање.

- Кренете ја рачката за носење на резервоарот за нечиста вода.
- Кренете го резервоарот за нечиста вода и ставете го на страна.
- Тргнете го капакот од резервоарот за чиста вода.
- Наполнете со чиста вода (макс. 50 °C).
- Додајте средство за чистење. Следете ги упатствата за дозирање средство за чистење.

Препорачани средства за чистење:

Примена	Средство за чистење
Редовно чистење (Дури и за подови отпорни на алкали)	RM 745 RM 746
Чистење нечистотии од маст	RM 69 ES ASF RM 69 ASF
Основно чистење (отстранување) слоеви од подови отпорни на алкалии	RM 752
Основно чистење (отстранување) слоеви од линолеумски подови	RM 754
Базно средство за чистење, киселинско	RM 751
Дезинфекција	RM 732

Средствата за чистење се достапни во специјализирани продавници.

- ➔ Затворете го капакот на резервоарот за чиста вода.
- ➔ Ставете го резервоарот за нечиста вода на уредот.

Поставки

- ➔ Олабавете ја ѕвездестата рачка за приспособување на висината на воланот
- ➔ Поставете го воланот на посакуваната висина
- ➔ Затегнете ја ѕвездестата рачка.
- ➔ Приспособете го дозирањето раствор за чистење според степенот на валканост и видот на подната облога.
- ➔ Приспособете ја ротирачката рачка за контактен притисок на четката на посакуваната вредност. Контактниот притисок на четката поставувајте го само кога е подигната главата за чистење.

Напомена:

Ако уредот за време на работењето премногу повлекува напред, намалете го контактниот притисок.

- ➔ Преместете го прекинувачот за Есо Нормално работење: уредот работи со максимален број вртежи на четката и со максимална моќ на вшмукување. Есо: уредот работи со намален број вртежи на четката и моќ на вшмукување. Притоа се намалува и потрошувачката на енергија. Се зголемува можното време на работење со едно полнење на батеријата.

Чистење

ВНИМАНИЕ

Ризик од оштетување на подната облога. Не користете го уредот на површини под наклон. Ризик од оштетување. Подианете ја вшмукувачката конзола пред да го повлечете уредот наназад за поголема оддалеченост.

- ➔ Поставете го прекинувачот за напојување на „I“.
- ➔ Вклучете го прекинувачот за средство за чистење.
- ➔ Вклучете го прекинувачот за вшмукувачката турбина; ќе започне вшмукувањето.
- ➔ Притиснете го надолу педалот за подигнување на вшмукувачката конзола на задната страна да да ја спуштите вшмукувачката конзола.
- ➔ Безбедносниот прекинувач повлечете го до воланот, така што ќе се вклучат погонот на четката и нанесувањето раствор за чистење (ако се наместени).
- ➔ Туркајте го уредот напред додека потпирачот за паркирање не се преклопи, а главата за чистење го допира подот.
- ➔ Поместувајте го уредот над површината што треба да се исчисти.

Напомена:

Ако воланот се сврти за 180°, уредот исто така се движи наназад.

Исклучување на уредот

- ➔ Отпуштете го безбедносното копче.
- ➔ Поместете го уредот напред уште 1-2 m за да се вшмука преостанатата вода.
- ➔ Притиснете го надолу педалот за подигнување на вшмукувачката конзола на предната страна за да ја кренете вшмукувачката конзола.

ВНИМАНИЕ

Гумичката за вшмукување и четката може трајно да се деформираат. Уредот секогаш паркирајте го со расклопен потпирач за паркирање


- ➔ Поставете го прекинувачот за напојување на „0“.
- ➔ Ставете го стапалото во соодветната вдлабнатина и подианете го предниот дел на уредот со повлекување на воланот, така што потпирачот за паркирање ќе се расклопи.

Празнење на резервоарот за нечиста вода

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Придржувајте се до локалните прописи за обработка на отпадни води.

- Кренете ја нагоре рачката на резервоарот за нечиста вода и оставете да се заглави.
- Отстранете го резервоарот за нечиста вода.




- Извадете го капакот на резервоарот за нечиста вода.
- Испразнете го резервоарот за нечиста вода.
Додека го празните резервоарот за нечиста вода, свртете го на страна за да може целосно да се испразни.
- Со чиста вода исплакнете го резервоарот за нечиста вода.
- Резервоарот за нечиста вода повторно ставете го на уредот.

Празнење на резервоарот за чиста вода

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Придржувајте се до локалните прописи за обработка на отпадни води.



- 1 Спојка за испуштање на чистата вода
 - 2 Екран за приказ на нивото на чиста вода
- Турнете ја спојката надолу.
 - Отстранете го цревето на индикаторот за наполнетост и свртете го надолу.

Заштита од мраз

- При опасност од замрзнување:
- Испразнете ги резервоарите за чиста и нечиста вода.
 - Паркирајте го уредот на место заштитено од мраз.

→ Преклопување на оската на воланот

Оската на воланот може да се преклопи за да се намали просторот потребен за време на транспорт и складирање

- Отпуштете ја ѕвездестата рачка за транспортната положба.
- Свртете го воланот целосно напред.
- Затегнете ја ѕвездестата рачка.

По употребата

- Целосно наполнете ја батеријата пред пауза од повеќе недели.
- Поставете го прекинувачот за напојување на „0“.

ВНИМАНИЕ

Ризик од оштетување на батеријата поради истекување. Секогаш поставувајте го прекинувачот на уредот во положба „0“.

Транспорт

⚠ ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Ризик од повреда и оштетување! Земете ја предвид тежината на уредот при транспортот.

- Отстранете ја четката за да спречите оштетување.
- При транспорт во возила, прицврстете го уредот во согласност со важечките правила за да не се лизне или преврти.

Складирање

⚠ ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Ризик од повреда и оштетување! Земете ја предвид тежината на уредот при транспортот. Уредот смее да се складира само во затворен простор.

Одржување и сервисирање


⚠ ОПАСНОСТ

Ризик од повреда. . Пред да работите на уредот, поставете го прекинувачот за напојување на „0“. Извлечете го приклучокот од штекер.

ВНИМАНИЕ

Ризик од оштетување на уредот поради истекување вода. Пред да работите на уредот, испразнете ги резервоарите за нечиста и за чиста вода.

→ Паркирајте го уредот на рамна



1 Филтер за чиста вода

2 Мрежичка за собирање влакна

→ Исчистете го филтерот за свежа вода.

→ Исчистете го филтерот за влакна.

Месечно

→ Проверете ја состојбата на заптивките меѓу резервоарот за нечиста вода и капакот и заменете ги по потреба.

Годишно

→ Пропишаната инспекција треба да ја изврши сервисната служба.

Распоред за одржување

По употреба

ВНИМАНИЕ

Ризик од оштетување. Немојте да го прскате уредот со вода и не користете агресивни средства за чистење.


- Испразнете ја нечистата вода.
- Извадете го капакот на резервоарот за нечиста вода и исплакнете ги со вода внатрешноста на капакот и пловката.
- Со чиста вода исплакнете го резервоарот за нечиста вода.
- Исчистете ја вшмукувачката конзола.
- Извадете и испразнете го садот за груба нечистотија.
- Исчистете ја надворешноста на уредот со влажна крпа натопена во благ раствор за чистење.
- Исчистете ги вшмукувачките гумички, проверете дали има абење и, по потреба, заменете ги.
- Исчистете ја четката.
- Проверете дали четката е изабена и, по потреба, заменете ја (видете дел „Активности за одржување“).
- По потреба, наполнете ја батеријата.

Неделно

- Отстранете ја лентата за дистрибуција на вода од главата за чистење и исчистете го каналот за вода.

Активности за одржување

Замена на вшмукувачките гумички



→ Притиснете ги заедно елементите за прицврстување и повлечете ги вшмукувачките гумички кон дното.

→ Извадете ги вшмукувачките гумички од држачот.

Напомена:

Вшмукувачките гумички не може да се заменат благодарение на перфорираниот шаблон. Не може да се превртат и одново да се вметнат.

→ Заменете ги вшмукувачките гумички.

- Поставете го држачот со гумичките во конзолата и оставете да налегне.

Заменување на ротирачката четка

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пригмечување поради преклопување на потпирачот за паркирање додека се заменува четката. Свртете го воланот налево за 90° пред да почнете да ја менувате четката.

- Притиснете го надолу копчето за деблокада на ротирачката четка, свртете ја надолу и тргнете ја од држачот.
- Поставете ја новата ротирачка четка на држачот и оставете да налегне на спротивната страна.

Договор за одржување

За веродостојна работа на уредот, може да склучите договори за одржување со надлежната продажна канцеларија на Kärcher.

Исфрлање во отпад

Отстранување на батеријата

⚠ ОПАСНОСТ


Батеријата смее да ја отстрани само сервисната служба на Kärcher или квалификувано стручно лице.

⚠ ОПАСНОСТ

Ризик од повреда. . Пред да работите на уредот, поставете го прекинувачот за напојување на „0“. Извлекете го приклучокот од штекер.

ВНИМАНИЕ

Класификацијата дали батеријата е оштетена ја врши овластен сервисер од сервисната служба. Задолжително следете го поглавјето „Безбедносни упатства“ кога ракувате со батерии.



1 Шраф

2 Капак

- Одвртете ги 2-та шрафа.
- Турнете го капакот надолу.
- Отпуштете и извадете го приклучокот на батеријата.
- Отстранете ја батеријата.
- Потрошените батерии исфрлете ги во согласност со важечките одредби.

Дефекти

Ризик од оштетување на уредот поради истекување вода. Пред да работите на уредот, испразнете ги резервоарите за нечиста и за чиста вода. Во случај на дефекти што не може да се отстранат со помош на табелава, контактирајте ја сервисната служба.

Дефект	Отстранување
Уредот не може да стартува	Вклучете го прекинувачот на уредот, почекајте 3 секунди, проверете колку е наполнета батеријата
Недоволна количина вода	Проверете го нивото на чиста вода; дополнете го резервоарот по потреба.
	Вклучете го прекинувачот за средство за чистење.
	Вклучете го дозерот за раствор за чистење.
	Исчистете го филтерот за чиста вода.

Дефект	Отстранување
Недоволна моќност на вшмукување	Спуштете ја вшмукувачката конзола.
	Испразнете го резервоарот за нечиста вода.
	Исчистете ги заптивките меѓу резервоарот за нечиста вода и капакот и проверете ја запечатеноста. Заменете по потреба.
	Исчистете ги вшмукувачките гумички на конзолата и превртете ги или заменете ги по потреба.
	Проверете дали има затнувања на цревото за вшмукување и конзолата и отстранете го затнувањето ако има потреба.
Незадоволителен резултат од чистењето	Проверете/поставете го контактниот притисок на четката.
	Проверете ја подобноста на типот на четката и средството за чистење.
	Проверете дали четките се избени и заменете ги по потреба.
Четката не се ротира	Повлечете го безбедносното копче кон воланот.
	Проверете дали туѓи тела ја блокираат ротирачката четка и отстранете ги по потреба.
	Исклучете го прекинувачот за напојување на четката, почекајте кратко, повторно вклучете го прекинувачот.

Додатоци

На уредот може да се додадат разни додатоци во зависност од активоста на чистење.

Побарајте го нашиот каталог или посетете го нашиот веб-сајт на www.kaercher.com.

Ознака	Бр. на дел	Опис
Ротирачка четка, бела (мека)	4.037-036.0	За полирање подови.
Ротирачка четка, црвена (средна, стандардна)	4.037-031.0	За чистење малку извалкани или чувствителни подови.
Ротирачка четка, зелена (тврда)	4.037-038.0	За чистење многу извалкани подови.
Ротирачка четка, црна (многу тврда)	4.037-039.0	За чистење многу извалкани подови.
Ротирачка четка, портокалова (висока/ниска)	4.037-037.0	За рибане структурни подови (сигурносни плочки итн.).
Валјак од микрофибер	4.037-040.0	Четка за чистење од микрофибер со особено висока моќност на чистење, особено за плочки од фин камен.
Осовина за ротирачка подлошка	4.762-009.0	За поставување на ротирачки подлошки.
Ротирачка подлошка, црвена (средна)	6.369-047.0	За чистење малку извалкани подови.
Ротирачка подлошка, зелена (тврда)	6.369-052.0	За чистење нормално до многу извалкани подови.
Ротирачка подлошка, жолта (мека)	6.369-053.0	За полирање подови.
Црево за полнење	6.680-124.0	За полнење на резервоарот за чиста вода.
Комплет гумички	4.037-035.0	За замена

Технички податоци

Напојување		
Номинален напон	V	25,2
Капацитет на батеријата	Ah (5h)	22
Тип на батерија		Литиум-јонска
Просечна потрошувачка на струја	W	500
Класа на заштита	-	1
Излезна моќ на вшмукувачкиот мотор	W	280
Излезна моќ на моторот на четката	W	185
Опсег на работна температура	°C	0...40
Вшмукување		
Моќ на вшмукување, количество воздух	l/s	20
Моќ на вшмукување, негативен притисок	kPa	8
Четки за чистење		
Работна ширина	mm	350
Дијаметар на четка	mm	96
Брзина на четка	1/min	1050
Полнач		
Напон	V/Hz	220...240/ 50...60
Номинална влезна моќност	W	300
Димензии и тежини		
Теоретски перформанси на чистење на површина	m ² /h	1400
Капацитет на резервоарот за чиста/нечиста вода	l	12
Дозволена вкупна тежина	kg	48
Тежина при транспорт	kg	36
Должина x ширина x висина	mm	930x420x 1100
Вредности утврдени согласно EN 60335-2-72		
Вкупна вредност на вибрации	m/s ²	<2,5
Несигурност K	m/s ²	0,2
Ниво за звучен притисок L _{pA}	dB(A)	65
Несигурност K _{pA}	dB(A)	2
Ниво на звучна моќност L _{WA} + Несигурност K _{WA}	dB(A)	84

ЕУ декларација за сообразност

Изјавуваме дека машината што е опишана подолу е сообразна со релевантните основни барања за безбедност и здравје од директивите на ЕУ, во поглед на основниот дизајн и конструкцијата и во поглед на верзијата пласирана на пазарот од наша страна. Оваа декларација станува неважечка доколку машината се модификува без претходно одобрување.

Производ: Правосмукалка за рибане
Тип: 1.783-xxx

Релевантни директиви на ЕУ

2006/42/E3 (+2009/127/E3)
2014/30/EY
2011/65/EY
2014/53/EY (Единица за телематска контрола-TCU)

Применети хармонизирани стандарди

EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 60335-2-29
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011 EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Применети национални стандарди TCU

EN 301 511 V12.5.1
EN 300 440 V2.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330 V2.1.1

Потписниците се овластени од компанијата и делуваат во нејзино име.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Овластен за изработка на документација:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Германија)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2021/02/01

Декларација за сообразност

Изјавуваме дека производот што е опишан подолу е сообразен со релевантните одредби од долунаведените прописи од Обединетото Кралство, во поглед на основниот дизајн и конструкцијата и во поглед на верзијата што е пласирана на пазарот од наша страна. Оваа декларација станува неважечка доколку производот се модификува без претходно одобрување.

Производ: Машина за вшмукување и рибанье
Тип: 1.783-xxx

Моментално применливи прописи на Обединетото Кралство

S.I. 2008/1597 (со измените)
S.I. 2016/1091 (со измените)
S.I. 2012/3032 (со измените)
2014/53/ЕУ (TCU)

Применети стандарди

EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 60335-2-29
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 61000-6-2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Применети стандарди

TCU

EN 301 511 V12.5.1
EN 300 440 V2.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330 V2.1.1

Потписниците се овластени од компанијата и делуваат во нејзино име.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Овластен за изработка на документација:
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Германија)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2021/02/01